

20121002625

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2012

07- 3533/1

31 2012

31

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

1

(„

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 6/12),

9-

„(1)

(2) (1) :

-

-

-

()

-

“

(2)

(1)

9-

(1)

9-

(2)

9-

9-

3

“(1)

24-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

M

(7)

(8)

(9) (6) (8) 50%

(10)

(11)

41 (4) 2 4 3, :
„- „

41 41- , 5 :
„ 41-

(1)

(2) (1) 2,5

(3)

(4)

(5)

45- : 6
„(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(8)

(11)

(8)

(12)

(13)

(11)

(14)

(15)

46

(1)

7

59-

8

60

(5)

9

(6) (7),

„(6)

(7)

(6)

9-

3

68 (6) : 10
” (4)
“
69 : 11
„(1) ,
(2) .
(3) - - , -
(4) - .
(5) , - .
(6) (5) , , ,
(7) (6)
(8) , (3)
(9) (4)
(10) (5)
(11) -
(12) (11)
(13) (11)
(14) (5) (11)
50

(15)

(5)

(11)

51

(16)

(17)

(11)

15

(18)

(19)

,

“

12

70

(5)

:

(4)

”

“

13

70-

:

„(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

(4)

(2)

(5)

100%,

(6)

0%,

(7)

, 20%

15%

(8)

, 20%

15%

(9)

10

(10)

(8)

(11)

(12)

(13)

(12)

(14)

(7) (8)

1

(15)

(14)

31

(16)

14

15

1 2013

11

1

2016

16

17

”

”